

# Репортажа

РИМ

Ексклузивец по стотината музеи, по археолошките пронаоѓалишта, црквите, галериите, спомениците и фонтаните. Капитол брег бил оригинална престолнина на античкиот град. Во оваа област се наоѓа Микеланџеловиот плоштад, дел од Кампидоло, кој се одликува со "Палата Конзерватори", близначката структура на "Палата Сенатори" и "Палата Нуово", во која е сместен музејот "Капитолини". Форум "Романум"... театар "Флавијо Беспасијан"... Колосеум... Пантеон... 450 цркви... Ватикан палата и музеј... базилика "Свети Петар"... средиште на светот...



## СВЕЗДЕНАТА СВЕТЛИН

Рим е единственото место каде на ист простор можат да се пронајдат тишината и убавината. Со сите карактеристики на голем град тој во светот е ексклузивец по стотината музеи, по археолошките пронаоѓалишта, црквите, галериите, спомениците и по фонтаните. Градот грижливо го чува сè она што во него го внесувал секој народ и сè она што му го дава посебниот печат за "вечен".

Бесмртен и вечно жив со својата способност да го помеша старото и новото, тоа е град во кој вечно се живее за некоја идеја. Кога сте во Рим имате чувство како да сте дома.

Во својата богата историја Капитол брег бил оригинална престолнина на античкиот град, а денес се користи како седиште на градската влада. Главно обележје на оваа област е Микеланџеловиот плоштад, дел од Кампидоло, кој се одликува со три палати: "Палата Конзерватори", близначката структура на "Палата Сенатори" и "Палата Нуово", во која е сместен музејот "Капитолини", кој содржи најголема колекција на класични статуи во светот.

На пат кон урнатините на стариот Рим, кон форумот "Романум" можат да се видат многу базилики и храмови, остатоци на некогашната слава. Тука се наоѓаат театарот "Флавијо Беспасијан", познатиот Коло-







## А НА ВЕЧНИОТ ГРАД



покривот на Сикстинската палата. Ватикан е папска држава и светски центар на католичките цркви, ограден со средновековни ѕидини, освен на исток каде што се наоѓа плоштадот на Св. Петар, каде најголемиот дел го зафаќа базиликата "Свети Петар", која воедно е и најголема црква на светот, со најимпресивна ризница на сликарски и скулпторски дела од непроценлива вредност. Сликите, скулптурите и музејските вредности, кои папите ги собирале со векови, се сместени во Ватиканскиот музеј.

Рим е град во кој најсилно може да се почувствува здивот на поминатите векови. Таму светлината прави чуда, а ноките почнуваат со сјај кој предизвикува чувство дека пред вас се буди некој друг Рим. Потонат во длабокото царство на тишината, облеан со ѕвездена светлина која потреперува се чини дека цел град гори во разнобојни пламени. Сè наоколу е големо и светло. Побожно. Со дух кој целиот е во радост и во страст за живот и убавина на овој свет, Рим е и остана средиште на светот.



сеум - траен симбол на античкиот Рим, кој се наоѓа покрај Римскиот форум.

Величествениот Пантеон е една од светските најинспиративни архитектури. Овој храм на богови го изградил Адријан во 126 година.

Во Рим има околу 450 цркви: "Света Марија Маџоре" е со најголемо своно во Рим, "Свети Петар", Римската катедрала... Сјајот и раскошот на ренесансата се најочигледни во Ватикан палатата или во ремек делото на Микеланџело на